

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 10

Четврток, 10 јуни 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
167.		169.	
Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица ...	3
168.		170.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација по Нацрт-план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица	3

167.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на втора јавна анкета
и јавна презентација на ДУП за дел од
блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица, со површина од 0,64ха, кој граничи:

- осовина на ул. „Широк Дол“;
- осовина на ул. „Балканска“;
- осовина на ул. „Крушевска Република“;

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 15.06.2021 година до 22.06.2021 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

ДУП за дел од блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3508/2 Општина Струмица
09.06.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

168.

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна
презентација по Нацрт-план на ДУП за
дел од блок 12, УЕ 2, Општина
Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација по Нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, со површина од 8,39 ха, кој граничи:

- бул. „Гоце Делчев“,
- бул.„Климент Охридски“,
- ул. „Младинска“,
- ул. „Борис Попдимитров“

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 15.06.2021 година до 14.07.2021 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да достават забелешки и предлози по Нацртот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3517/2 Општина Струмица
09.06.2021 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р

.....

169.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на втора јавна анкета и
јавна презентација на ДУП за дел од
блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2 во Општина Струмица, со површина од 0,64 ха, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот,
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 15.06.2021 година до 22.06.2021 година, а јавната презентација, на ден 17.06.2021 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3508/3 Општина Струмица
09.06.2021 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

170.

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација по Нацрт план на ДУП за
дел од блок 12, УЕ 2, Општина
Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, со површина од 8,39ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 15.06.2021 година до 14.07.2021 година, а јавната презентација на ден 17.06.2021 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3517/3 Општина Струмица
09.06.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц Коста Јаневски с.р.
